

Владо Бучковски, за да си ја спаси својата "глава", пред сè, мора да биде јасен и храбар, да ги открие заткулисните играчи кои придонесоа во периодот од 2002 до 2004 година Владата на СДСМ и коалицијата со ДУИ да не функционира, или подобро е да даде неотповиклива оставка...

На 7 октомври можни се две солуции. Но, останува дилемата кој ќе ја урива "сдсмовската вавилонска кула"? Едниот играч го познаваат сите, прашањето за вториот има одговор, но...



НЕКОЈ ЗБОРУВА ИЛИ КЛЕВЕТИ ЗА ТУЃА ОДГОВОРНОСТ, А ЗА СВОЈАТА НИТУ ГЛАС. ЗОШТО? НЕЛИ ПОДОБРО Е ДА СЕ НАПАЃА ОТКОЛКУ ДА СЕ ПЛАЧЕ (ШЕКЕРИНСКА).

СДСМ ЗАЛОЖНИК ЦРВЕНА ОКТОМ



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

"X" факторот е третото име, кое може или не може да влезе во играта за лидерската позиција на СДСМ. Тоа ќе зависи од работите во општинските организации, односно и од ставот на шефот на државата, кој беше одлучувачки за интронизирањето на Бучковски на чело на партијата.

СДСМ се наоѓа во класичен политички нокдаун, кој речиси до вчера во иста или слична форма го доживуваше ВМРО-ДПМНЕ, а бидејќи одбројувањето 10... 9... 8... 7... 6... 5... итн. до партиската конвенција забрзано минува, внатре-партиските судири во раководството се реперкуираат врз пониските ешалони, кои се опседнати од кумови и сватови од Скопје.

Пулсот кај обичното членство е различен но, пред сè, зависи од потезите на Владо Бучковски и на Радмила Шекеринска, кои во моментот вршат интензивни лобирања или собирања на гласови. Меѓутоа, забораваат на третата опција, која може да им ги загрози амбициите, бидејќи наспроти нивната караница, секогаш постои трета солуција која е живототворна на теренот и се нуди како трезвено решение - спас на партијата од распаѓање.

Очигледно дека двете "забревтани локомотиви" не сметаат на фактот дека до последната минута може да се појави некој друг во улога на трет кан-

дидат, кој ќе ја спаси партијата од бродолом, а истовремено ќе може да се вклучи во играта и така овие двајца да ги истисне од трката, да ги извади од такт, бидејќи народната поговорка вели додека двајца се караат, третиот ја користи шансата. Оваа опција сè повеќе може да се слушне меѓу општинските организации во Пелагонија, која како Соломонско решение ја поддржуваат одредени помалку влијателни бази, кои сепак при пребројувањето на гласовите би можеле да значат "ВИКТОРИЈА". Затоа се наслушнува и се проценува секоја мала партиска или билбилска песна која ќе се пројави меѓу општинските организации, каде црцорат разните емисари.

Редот и поредокот во партијата одамна е нарушен, а дисциплината или хиерархијата се изгубени. Поради тоа, играта околу пребројувањето кој за кого е или кој за кого ќе гласа е интересна и комплексна, но сепак таа се сведува на шпекулација или на опипување на пулсот.



БУЧКОВСКИ НЕ СЕ ПРЕДАВА, ОДНОСНО СЕРИОЗНО ГИ ОДМЕРУВА ЧЕКОРТЕ НА СВОЈОТ ЛУТ ПРОТИВКАНДИДАТ

пак, можеби сдсмовските актери го трчаат својот последен политички марафонски круг.

ФАКТОРОТ ВРЕМЕ

Никој од главните виновници за падот на рејтингот на партијата не ја признава сопствената грешка, вина или своето учество во лошото етаблирање меѓу народот и граѓаните. Тоа карактерно ги зближува лутите противници, но и ги оддалечува од партиската база, која многу пати реагираше на нивната ексцентричност и малодушност. Имено, забораваја на малите луѓе, на малите фаџи, односно на членовите кои ја поддржуваат партијата, а во овој момент одлучуваат за нивната политичка кариера, "живот или смрт". За момент војната ги врати во реалноста, иако тие сè уште живеат во облаци.

Ако сега факторот време се земе предвид, тогаш тоа не може да им гарантира дека имаат сигурна позиција за најавената пресметка во "црвениот октомври". Октомвриската револуција во СДСМ не значи пресвртница во од-

НА "ПРЕТСЕДАТЕЛСКАТА" ВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА

Учесниците во сдсмовскиот партиски двонасочен - тронасочен сообраќај се напаѓаат и се плукаат, заборавајќи на основниот принцип дека можеби кај плукачот лежи одговорноста за иднината на СДСМ. Ако ВМРО-ДПМНЕ се распаѓаше на ВМРО-ДОМ, ВМРО-Обединета, ВМРО-Вистинска итн., тогаш во што ќе се претвори сегашниот џин, кој е разјаден со формирањето на НСДП, партија чија матрица, сакале да признаат или не, е идентична токму на "розата".

нос на остварувањето на програмските задачи, туку можност за стабилизирање на партиската структура. Во овој момент секој од учесниците во сдсмовскиот партиски сообраќај го напаѓа и го плука својот наведен непријател, но заборава на основниот принцип дека можеби кај него лежи одговорноста за иднината на СДСМ. Ако ВМРО-ДПМНЕ се распаѓаше на ВМРО-ДОМ, на ВМРО-Обединета, ВМРО-Вистинска итн., тогаш во што ќе се претвори сегашниот џин, кој е разјаден со формирањето на НСДП.

Според тоа, најмалку се води сметка за изработка на длабока анализа за изгубените избори и за лошите резултати на партијата. Времето покажува дека сегашната тактика за лидерската фотелја на улица "Бихачка" ја оддалечува концентрацијата на членството од вистинските причини за енормното тонење на партијата. Имено, СДСМ се наоѓа пред многу значаен и судбоносен момент, односно дали ќе расчисти со

Ете, победникот не може да се предвиди, бидејќи ако се суди според караницата во седиштето на СДСМ, дури сега претстои лавина од политички бисери и напнатости меѓу закоравеното членство.

Делумно за ова се виновни актерите кои, иако не ги отвораат сите карти, сепак трчаат од една до друга општинска организација, молејќи и барајќи по-

мош, спас или начин да се истурка влијанието на противникот. Заради ова, какафонијата продолжува да се експонира во работата на сдсмовците, кои не можат да се сконцентрираат на активностите во Собранието, каде во моментов сè се случува, дури и отпорот против потезите на Владата на Груевски, која сега слободно ги турка приоритетните закони и политики. Но, затоа,



ДАЛИ И СЕГА СЕ ВО ДОСЛУХ ЗА ОНА ШТО СЕ СЛУЧУВА МЕЃУ ПАРТИСКОТО ЧЛЕНСТВО, ИЛИ БРОДОТ ПРВИ ГО НАПУШТААТ "ПРИЈАТЕЛИТЕ"?

старата гарнитура политичари, кои со себе носат многу црни петна од поновата македонска политичка историја, или "клучарот на богородичната црква" ќе го предаде калаузот на кадрите на Бранко Црвенковски.

Тој сè уште е моќен и влијателен политичар, кој божем незаинтересирано дејствува и гледа еднадвор на работите кои се движат во државата и кај својата мајка (партијата), но сепак претседателот многу цврсто ги држи уздите во свои раце, вклучувајќи ја неговата гарантирана позиција во сегашната структура на власта, која му ја овозможува довчерашните сопартиски на Бучковски.

Од неговиот двор се испраќаат сигнали или "гласноговорници", кои го чистат теренот и маневарскиот простор за поддржување на амбициите на одредени структури во партијата. Затоа, еден од актерите мисли дека е во предност, но сепак таа е заложничка на својата политичка драма. Додека, пак, другиот е заложник на својата циничност и нерешителност што погреша во 2004 година да раководи со партијата и со нашата земја, правејќи сулуда комбинација меѓу кадрите на Црвенковски и "камарадите" кои го поддржуваа неговото востолување на лидерската позиција во СДСМ. Значи, во кокошарникот се одвиваат многу стари манипулации, односно секој со секој шурува, или колве за да го кодоши во противничкиот табор.

Јајцето го снесува кокошката. Но, пелтелот е одговорен за тоа што кокош-

ката несе - "мучук" или скапоцено јајце, кое можеби ќе ја воскресне партиската мрежа и повторно ќе создаде рамнотежа на македонската политичка сцена, која во моментот нема сила да биде релевантен фактор наспроти владејачката структура.

СДСМ се наоѓа пред многу значаен и судбоносен момент, односно сега е моментот кога ќе се решава дали ќе расчисти со старата гарнитура политичари, кои со себе носат многу црни петна од поновата македонска политичка историја, или "клучарот на богородичната црква" повторно ќе го предаде калаузот на кадрите на Бранко Црвенковски, без да се одработи "тајната двојна политичка" вечера.

СОЛУЦИИ И АПЛИКАЦИИ

Евидентно е дека гледијаторските игри во "сдсмовскиот сенат" нема да минат без влијанието на екслидерот, кој всушност и претходно пресуди во корист на Владо Бучковски. Но, сега се

свртеа и можностите, и шансите, и приликите. Само прашање е на време дали тој ќе им одолее на налетите на моќната политичка фигура.

Моќта е прекрасна работа, која се зема или се испушта. Поради ова, постојат две можности, или Бучковски ќе биде јасен и храбар да проговори зошто од 2002 до 2004 година Владата на СДСМ и коалицијата со ДУИ не функционираше, или подобро е да даде оставка и да биде обичен член на Централниот одбор.

Очигледно двете солуции се можни и апликативни. Меѓутоа, останува дилемата кој ќе ја урива "кулата"? Едниот играч е познат, но кој ќе биде вториот? "X" фактор е третото име, кое може или не може да влезе во играта за лидерската позиција на СДСМ. Сè зависи од тоа како ќе се одвиваат работите во општинските организации, односно од ставот на шефот на државата кој беше одлучувачки и за поранешното интронизирање на Бучковски на чело на партијата. Затоа расколот во сдсмовските редови почна да ескалира и да се продлабочува, а Тито Петковски "бесен" на неговото дислоцирање од првите борбени редови и оддалечен од претседателските државнички амбиции, целата своја енергија ја насочи во друг правец - формирање нова партија, која идеолошки е слична со СДСМ. Всушност, тој не ја смени матрицата, освен домицилната адреса. Се пресели стотина метри подолу, во Градскиот сид во Скопје.

Кор да си - ќе можеш да се сфатиш дека два и два се четири, а пет може да биде само доколку се реализира третата опција за наведен спас на СДСМ. Поради овие фактори досега немаше колективна оставка или одговорност на највисоките партиски кадри.

Енормните турбуленции во СДСМ не само што предизвикаа хаос во внатрешните односи во партијата, туку и караница во дипломатскиот ешалон, кој остана поделен, насанкан или намерно целно насамарен. Жртви на таквата игра станаа амбасадорите Ѓорѓи Спасов и Љупчо Јордановски, кои го јадат стапот затоа што се приклонија кон еден од таборите или ја одработуваат тајната "двојна претседателска" вечера.

Никој не очекува брза разрешница, освен "внатрешнопартискиот колеж", кој некој ќе го вивне до небеса, а друг, пак, ќе потоне само затоа што не се согласува со начинот на раководењето на СДСМ и недостатокот на внатрешна демократија, која и досега беше експонирана на маргините од водењето на партијата.